

Предметна програма од втор циклус студии			
1.	Наслов на наставниот	Инвестициона и портфолио анализа	
2.	Код	ФМ4209	
3.	Студиска програма	Финансиски менаџмент	
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)	Економски институт, Скопје, УКИМ	
5.	Степен (прв, втор, трет циклус)	VIIa-60	
6.	Академска година/семестар	2017/2018 2 семестар	7. Број на ЕКТС 5
8.	Наставник	Проф. д-р Биљана Ангелова Проф. д-р Диана Бошковска	
9.	Предуслови за запишување на	Завршен прв циклус студии (240 кредити)	
10.	<p>Цели на предметната програма (компетенции): Стекнување на знаење за различните видови хартии од вредност, пристапите и методите за нивно вреднување, како и разбирање на концептите на портфолио менаџментот во насока на диверзификација на ризикот од вложување.</p> <p>Оспособен за (компетенции):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Оценка на приносот и ризикот • Утврдување на бараната стапка на принос (цената на капитал) • Соодветна примена на квантитативните методи на инвестициона и портфолио анализа • Вреднување на хартиите од вредност (акции, обврзници) • Разбирање на различните теоретски концепти за оптимално портфолио • Диверзификација на портфолиото на хартии од вредност во насока на формирање оптимално портфолио 		
11.	<p>Содржина на предметната програма:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Видови хартии од вредност - Очекуваните стапки на принос и ризик кај финансиските инвестиции - Детерминанти на бараната стапка на принос - Цена на капитал - Концепти на вреднување на средствата - Модели за вреднување акции - Модели за вреднување обврзници - Концепти на портфолио менаџмент 		
12.	<p>Методи на учење: Наставата се изведува во облик на предавања со дискусии, со интерактивни методи кои вклучуваат самостојни задачи на студентите, презентации учество на истакнати стручни лица од пракса.</p>		

13.	Вкупен расположлив фонд на време		15 недели 5 ЕКТС x 30 часови = 150 часови		
14.	Распределба на расположливо време		15+15+120 = 150 часови		
15.	Форми на наставните активности	15.1.	Предавања-теоретска настава		15 часови
		15.2.	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа		15 часови
16.	Други форми на активности	16.1.	Проектни задачи		30 часови
		16.2.	Самостојни задачи		45 часови
		16.3.	Домашно учење		45 часови
17.	Начин на оценување				
	17.1.	Тестови			60 бодови
	17.2.	Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна)			30 бодови
	17.3.	Активност и учество			10 бодови
18.	Критериуми за оценување (бодови/оценка)	до 61 бода		5 (пет) (F)	
		од 61 до 68		6 (шест) (E)	
		од 69 до 76		7 (седум) (D)	
		од 77 до 84		8 (осум) (C)	
		од 85 до 92		9 (девет) (B)	
		од 93 до 100 бода		10 (десет) (A)	
19.	Услов за потпис и полагање на завршен		Редовност на настава и вежби, проектна задача		
20.	Јазик на кој се изведува наставата		Македонски јазик		
21.	Метод на следење на квалитетот на наставата		Механизми на интерна евалуација		
22.	ЛИТЕРАТУРА				
	22.1.	Задолжителна литература			
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач

	1.	Zvi Bodie, Alex Kane, and Alan Marcus	Investments (превод на македонски)	Irwin/ McGraw-Hill Publishing (2009) (Табернакул)	2010
	2.	Бошковска Диана	Акциите - инструмент на портфолио менаџментот	Економски институт, УКИМ	2014
	3.	Frank K. Raily, Keith C. Brown	Investment analysis and portfolio management, 9 ed.	South-Western College Pub.	2008
22.2.	Дополнителна литература				
	Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
	1.	Шукаров Миролуб, Ивановски Зоран	Хартии од вредност и портфолио менаџмент	Три- Скопје, Европски Универзитет, Скопје	2005
	2.	Šoškić Dejan	Hartije od vrednosti: upravljanje portfoliom i investicioni fondovi, šesto izdanje	Ekonomski fakultet, Beograd	2010
	3.	Арсов Сашо	Финансиски менаџмент	Економски факултет, Скопје, УКИМ	2016
	4.	Брејли А. Ричард, Мајерс Ц. Стјуард, Френклин Ален	Принципи на корпоративни финансии (превод на македонски)	Арс Ламина	2015